



## THE WORLD OF THE LOTUS SUTRA

### Сутрата на Лотосовиот Цвет на Прекрасната Дарма

#### Поглавје 13

#### 'Охрабрување за Прегрнување на Сутрата'


Луѓето во собранието, кои ја видоа змејската девојка како станува Буда, беа исполнети со голема радост и направија завет во присуството на Будата. ТогаШ Бодисатвата Медицински Крал и Бодисатвата Големо Одушевување при Проповедањето рекоа 'После згаснувањето на Будата, ние ќе се посветиме себеси со цело срце кон ширење на ова учење во овој свет, не штедејќи ги нашите тела и нашите животи'. Следно, петте стотици архати и осумте илјади луѓе, тренирани и доследни, кои веќе беа сигурни дека ќе станат буди му рекоа на Будата 'Ние исто така ќе го шириме ова учење насекаде низ други земји.'

Тогаш втората мајка на Будата, чесната сестра Махапрајapati, заедно со шесте илјади чесни сестри, под тренинг и доследни, станаа од своите седишта. Тие ги склопија дланките заедно во целосно внимание, и го фокусираа ликот на почитуваниот, без да ги отргнат нивните погледи ни за момент. Светски-почитуваниот ги осозна нивните чувства и им даде уверение дека тие ќе станат буди.

Тогаш мајката на Рахула, чесната сестра Јасодхара, си помисли во себе 'Во неговите уверенија, Светски-Почитуваниот го остави само моето име неспомнато.' Будата ги осозна нејзините внатрешни мисли и и даде уверение. Таа стана исполнета со радост заедно со сите насобрани, и сите ја изразија нивната почит кон Будата. ТогаШ тие направија завет да го прогласуваат учењето насекаде низ сите земји во други подрачја.

Светски-Почитуваниот тогаШ погледна кон многуте големи бодисатви собрани тука. Заради тоа што Будата остана тих, тие со цело срце му рекоа: 'Светски-

Почитуван, после згаснувањето, ние ќе го Шириме учењето насекаде низ световите во сите насоки. Те молам види нè и заштити нè и дај ни сила. Иако многу неуки луѓе ќе нè псујат и злоставуваат или напаѓаат, ние ќе го издржиме сето тоа. Во времето на трулежот на Дармата, ќе постојат монаси со извртени умови и намрштени, со криви срца, фалејќи се и полни со гордост, тврдејќи дека тие го имаат достигнато тоа Што го немаат. Ќе постојат шумски жители кои живеат во осаменост, претварајќи се дека тие го практикуваат вистинскиот пат додека ги омаловажуваат и обезвреднуваат другите. Ние ќе ги издржиме сите тие тешки нешта, прегрнувајќи го учењето. Ние сме апостоли на Светски-Почитуваниот. Соочувајќи се со мноштвото без страв, ние ќе го пренесеме учењето. Нека Будата живее во мир и во удобност. Ние ќе го направиме овој завет во присуство на Светски-Почитуваниот, и будите кои дојдоа од сите насоки. Те молиме да ги осознаеш нашите умови и да ни ја дадеШ твојата дозвола да го шириме учењето во периодот на Трулежот на Дармата.'



## Усмерување од претседателот

Нивано

## Врските кои ги спојуваат фамилиите

Ничико Нивано  
Претседател на Ришо-Косеи Каи

### Мисли при јадење диња

Уште од трагедијата на Големиот Источен Јапански Земјотрес и цунами минатата година, јас често го гледам и го слушам Јапонскиот збор *кизуна*, означувајќи ги на Англиски врските и релациите кои ги спојуваат нештата и луѓето. Тоа обично се однесува на врските на наклонетост која Јапонците ја чувствуваат кон жртвите на трагедијата. Во истото време, честите новински извештаи за стари луѓе кои живеат сами ме тера да размислам за вистинското значење на зборовите 'фамилија' и 'врски'.

Јас ќе почнам со значењето на фамилијата. Традиционалниот Јапонски поглед на фамилијата, е задоеен со стариот Источно Азиски концепт на семејна побожност, кој бара од децата да ги почитуваат нивните родители и добро да им служат. Од родителите, се разбира, се очекува да ги сакаат своите деца и добро да се однесуваат со нив за возврат, и таквата меѓусебна наклонетост ги спојува заедно. Дека Ришо-Косеи Каи посветува важност на покажување почит кон нечии претци не е неповрзано со овој Јапонски поглед на фамилијата.

Во Јапонија, влијанието на мислата на Конфучие, со неговата нагласеност кон фамилијарната побожност, и учењата на Будата, кои имаат сочувство како нивна основа, се помешале со текот на времето, и ми изгледа дека повеќето Јапонци дојдоа до тоа да ја сметаат идеалната фамилија како поврзана со врски исполнети со љубов и почит наследени од тие религиски и културни традиции.

Манјошунскиот поет Јаманоуе но Окура (660-733), чија работа се појавува во Манјошу, најстарата збирка на поезија составена во осмиот век, ни го остави овој стих што ја опишува наклонетоста која родителите ја имаат кон своите деца: 'Кога јадам диња, моите деца ми доаѓаат на ум. Кога јадам костени, тие ми недостигаат уште повеќе. Како тие доаѓаат во мојот ум? Трепкајќи пред моите очи, тие не ми дозволуваат мирно да спијам.' Веројатно кога поетот е отсатен од дома на пат, вкусот на омилените јадења на неговите деца го потсетува



на неговата наклонетост кон нив, и на нивните детски ликови кои треперат пред неговите очи, тој дознава дека тешко заспива. Оваа емоционална состојба опишана во поезија така древна како Манјошу, е суштината на блиските фамилијарни врски.

## Врски на почит и наклонетост

Концептот на фамилијарна побожност се искажува преку продолжување од родителите кон децата, од тие кои се постари до тие кои се помлади и така натаму. Азиската философија го расветлува овој концепт преку изреката: 'Мојата среќа и добросостојба се подарок од моите претци, и среќата и несреќата на моите деца и внуци зависи од моите секојдневни дела.' Кога ние ги земаме во обзир врските што ги имаме со нашите родители и дедовци, или со нашите деца и внуци, ние треба да се препосветиме себеси кон изразување на нашата благодарност и возвраќање за нежноста што ја примаме.

Се разбира, ова не се менува во разделеното семејство што е вообичаено во денешно време, но фамилијата во која три или четири генерации живеат заедно е ретка околина која вистински им овозможува на нејзините членови да култивираат чувство на благодарност. Затоа што фамилијата може да се смета како микрокосмос на општеството, таа има многу позитивни аспекти, но можат да постојат бројни компликации во голема проширена фамилија.

Дури и тоа да е случај, ние треба спокојно да ги поднесеме тие компликации. Додека некои луѓе можат да мислат како за обични фамилијарни проблеми, предизвиците кои изникнуваат во оквир на фамилијата, можат да ни понудат најдобри услови за развивање на нашата хуманост.

Кога размислуваме за фамилијарната ситуација на овој начин, дури и кога погледите на родителите и дедовците можат понекогаш да бидат досадни кон помладите членови на фамилијата, и дури иако постарите генерации можат понекогаш да се чувствуваат како нивните деца или внуци да се паднати од Марс, живејќи заедно на секојдневна основа обезбедува многу можности за учење како подобро да се разберат

луѓето со различни животни искуства и од генерација различна од нашата. Сретнувањето на такви компликации вистински ни го обезбедува материјалот кој помага да се развие човечкото срце. Понатаму, како поетот и новелист Такубоку Ишикава (1886-1912) признава во стих: 'Денеска сите мои пријатели изгледаат дека се поважни од мене, и затоа јас донесов дома цвеќиња и зборував нежно со мојата жена,' - сопствените членови на фамилијата се тие кои слушаат и сочувствуваат во врска со незгодите за кои ние не можеме да зборуваме со никој друг.

Со други зборови, преку култивирање на взаемните умови и покажувајќи нежност, членовите на фамилијата остваруваат врски на почит и наклонетост кои се вистински фамилијарни врски. Тогаш, во дом полн со разбирање и благодарност во кој, на пример, мажот редовно изведува секојдневно рецитирање на сутрата и жената не заборава да биде љубезна и да зборува сочувствително, врските никогаш не се прекинуваат.

Сепак, не треба да мислиме дека таквите врски постојат само помеѓу непосредните фамилијарни членови. Дарма центрите на Ришо Косеи-Каи формираат јадро на регионални заедници кои создаваат врски на разбирање со своите соседи, без оглед дали се членови на религиозната заедница. Таков приод како пријателски повици од страна на членовите кон луѓето кои живеат сами во нивните соседства се бодисатва практикувања кои ги спречуваат луѓето од изолација и носат ослободување на умот и телото. Таквите дела ги зближуваат луѓето со врски од кои произлегува вистински мир на умот.

И се разбира, покажувањето вистинска грижа за другите на таков начин е совршен пример за практикување на сочувство.

Од Косеи, Јули 2012. Преведено од Косеи Издавачка Куќа

